

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 133

Год. LXIV

Среда, 22 октомври 2008

Цена на овој број е 120 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

Стр.		Стр.
2618.	<b>Одлука за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија</b>	2622.
2619.	<b>Одлука за престанок и давање на трајно користење движки ствари на Министерството за внатрешни работи.....</b>	1
2620.	<b>Одлука за отпочнување на постапка за основање на акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација.....</b>	2
2621.	<b>Одлука за изменување на Одлуката за продажба на недвижни ствари.....</b>	10.
		2
		3
	<b>Одлука за формирање Државен совет за превенција.....</b>	1-12
	<b>Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кон кои се придржува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ</b>	3
	<b>Одлука за спроведување на рестриктивна мерка воведена со Заедничката позиција на Советот 2008/160/ЗНБП за рестриктивни мерки против раководството на Транснестријскиот регион во Република Молдавија.....</b>	1-32
	<b>Огласен дел.....</b>	

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### 2618.

Врз основа на член 131 став 1 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 октомври 2008 година, донесе

## ОДЛУКА ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ИЗМЕНА НА УСТАВОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- Се пристапува кон измена на Уставот на Република Македонија.
- Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4662/1  
22 октомври 2008 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### 2619.

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.10.2008 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

##### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Основен суд Скопје 1 – Скопје, му престанува користењето на движните ствари – патнички моторни возила

„BMW“ тип 525; број на шасија 90BL33141; број на мотор 34147525, година на производство 1992, сила на мотор 85 кв, запремнина 2494 ццм, седишта 4/1;

„WW Vento“ број на шасија HWVWZZZ1HZRW562817; број на мотор 1Y360521, година на производство 1994, сила на мотор 66 кв, запремнина 1896 ццм, седишта 4/1;

„Opel Kadet“ број на шасија WOLOOOO36H2720940, број на мотор 0016DA14615108, година на производство 1987, сила на мотор 72 кв, запремнина 1587 ццм, седишта 4/1.

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерството за внатрешни работи без надомест.

##### Член 2

Претседателот на Основниот суд Скопје 1 – Скопје, склучува договор со министерот за внатрешни работи, за правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

##### Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4434/3  
12 октомври 2008 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

### 2620.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2008 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ОСНОВАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА

##### Член 1

Со оваа одлука се отпачнува постапка за основање на трговско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација (во натамошниот текст: Друштвото).

##### Член 2

Друштвото ќе се основа како акционерско друштво со еден акционер.

##### Член 3

Друштвото се основа симултано со преземање на сите акции од страна на основачот – Влада на Република Македонија, без јавен повик и со потпишување на Статутот на друштвото од страна на Владата на Република Македонија.

Управувањето на друштвото ќе се организира според двостепен систем на управување.

##### Член 4

Друштвото се основа за вршење на сите услуги на воздухопловна навигација пропишани со Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07 и 103/08).

##### Член 5

Структурата на основната главнина на друштвото е 100% во сопственост на Република Македонија.

Средствата за основање на друштвото се дел од вредноста на проценетиот капитал на Агенцијата за цивилно воздухопловство утврдени со проценката и делбениот биланс.

Член 6

Се задолжува Агенцијата за цивилно воздухопловство да ги изготви потребните акти за основање и упис на друштвото во трговскиот регистар што се води во Централиниот регистар на Република Македонија.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4602/1  
16 октомври 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

2621.

Врз основа на член 29 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седница-та одржана на 21.10.2008 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ИЗМЕNUВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА  
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ**

## Член 1

Во Одлуката за продажба на недвижни ствари бр. 19-4756/1 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 122/08) во членот 2, износот „21.930.357,00“ се заменува со износот „37.520.000,00“.

Член 2

Во членот 3, став 1, алинеја 1, износот „4.386.071,00“ се заменува со износот „7.504.000,00“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4756/2  
21 октомври 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

2622.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00,12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.10.2008 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ФОРМИРАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТ  
ЗА ПРЕВЕНЦИЈА**

Член 1

Се формира Државен совет за превенција, во состав од претседател и седум членови, и тоа:

- претседателот на Владата на Република Македонија – претседател;
  - министерот за внатрешни работи – член;
  - министерот за правда – член;
  - министерот за транспорт и врски – член;
  - министерот за образование и наука – член;
  - министерот за здравство – член;
  - министерот за финансии – член и
  - министерот за локална самоуправа – член.

Член 2

Државниот совет за превенција од член 1 на оваа одлука ги предлага националните приоритети со цел имплементација на концептот на соработка помеѓу полицијата и граѓаните, кои приоритети ќе бидат вградени во стратегија во однос на националните приоритети и утврдува акциски планови за имплементација на националните приоритети.

Државниот совет за превенција го координира и организира процесот на имплементација на акциските планови.

Член 3

Во отсуство на претседателот, министерот за внатрешни работи ќе претседава со работата на Државниот совет за превенција.

Во работата на Државниот совет за превенција учествуваат и претставници од невладините организации и другите партнери во рамките на проектот „Соработка помеѓу полицијата и граѓаните“.

Државниот совет за превенција се состанува нај-  
малку два пати годишно.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-5095/1  
12 октомври 2008 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

## ИЗДАНИЈА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

<b>Р.бр</b>	<b>О П И С</b>	<b>Цена во денари</b>
1.	<b>Устав на Република Македонија</b> (со сите амандмани од I - XXX) на македонски и на английски јазик (во една книга), голем формат, 2007	200,00
2.	<b>Устав на Република Македонија</b> (со сите амандмани од I - XXX) на македонски јазик, мал формат, 2007	150,00
3.	<b>Спорот за името меѓу Македонија и Грција</b> Др. Светомир Шкариќ	800,00
4.	<b>Кривичен законик</b> Акад. Владо Камбовски - Интегрилен текст - Предговор, кратки објаснувања и Регистар на поими, 2008	650,00
5.	<b>Закон за кривична постапка</b> (редакциски пречистен текст), 2008	450,00
6.	<b>Закон за парнична постапка</b> (издание 2008)	350,00
7.	<b>Закон за извршување</b> (редакциски пречистен текст), 2008	300,00
8.	<b>Закон за катастар на недвижности</b> (издание 2008)	200,00
9.	<b>Закон за работните односи</b> (редакциски пречистен текст), 2008	300,00
10.	<b>Закон за обезбедување на побарувањата</b> Закон за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити (со подзаконски акти) (редакциска збирка), 2007	200,00
11.	<b>Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата</b> (редакциска збирка), 2007	400,00
12.	<b>Закон за нотаријатот</b> (издание 2007)	250,00
13.	<b>Закон за банките</b> (издание 2007)	300,00
14.	<b>Закон за заштита од бучава во животната средина</b> (издание 2007)	100,00
15.	<b>Закон за Државното правобранителство</b> (издание 2007)	50,00
16.	<b>Закон за управните спорови</b> (издание 2007)	80,00
17.	<b>Закон за сопственост и други стварни права</b> (издание 2007)	150,00
18.	<b>Збирка на прописи од областа на земјоделството</b> (редакциска збирка), 2007	500,00
19.	<b>Закон за ветеринарно јавно здравство</b> Закон за ветеринарно здравство Закон за заштита и благосостојба на животните (редакциска збирка), 2007	400,00
20.	<b>Закон за прекриоците</b> Закон за прекриоците против јавниот ред и мир (редакциска збирка), 2007	150,00
21.	<b>Закон за минералните сировини</b> (издание 2007)	120,00

<b>Р.бр</b>	<b>О П И С</b>	<b>Цена во денари</b>
22.	<b>Закон за пензиското и инвалидското осигурување</b> Станка Трајкова и Олгица Костова (со коментар и прилози), 2006 г.	700,00
23.	<b>Изборен законик</b> (издание 2006)	300,00
24.	<b>Закон за стечај</b> Д-р Кирил Чавдар (со објаснувања, судска практика и предметен регистар), 2006	600,00
25.	<b>Збирка на прописи од областа на судството</b> (Законите за: судовите; Судскиот совет на РМ; судскиот буџет (редакциски пречистен текст); Академија за обука на судии и јавни обвинители), 2006	400,00
26.	<b>Закон за тговските друштва</b> со вовед, 2004	400,00
27.	<b>Закон за општата управна постапка</b> Проф. д-р Симеон Гелевски, 2005 (со коментар)	400,00
28.	<b>Збирки на прописи од областа на локалната самоуправа, 2004</b> I книга – (Законите за: локална самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за градот Скопје; финансирањето на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст)	280,00
6)	II книга – (Законите за: комуналните такси; даноци на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за вршење занаетчиска дејност)	210,00
в)	III книга – (Редакциски пречистени текстови на законите за: основното образование; средното образование; заштита на децата и Законот за социјална заштита)	245,00
г)	IV книга – (Закон за управување со отпадот; Закон за квалитетот на амбиентниот воздух; Закон за заштита на природата)	245,00
д)	Комплет од четирите книги - Збирки на законите од областа на локалната самоуправа, 2004	840,00
29.	<b>Збирка на прописи (редакциска)</b> - Закон за градење; - Закон за просторно и урбанистичко планирање; - Закон за животната средина. (2005)	210,00
30.	<b>Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право, 2000</b>	80,00
31.	<b>Закон за спречување на корупцијата</b> со закони за ратификација на конвенции	80,00
32.	<b>Закон за денационализација</b> Д-р Стефан Георгievski, 2000 (со коментар, објаснувања и обрасци)	160,00
33.	<b>Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и DVD за 2006 година</b>	600,00
34.	Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и DVD за 2006 година	3.400,00
35.	Регистар на прописи на РМ	3.700,00

### ПОРАЧКА БР. 133

Со ова неотповниливо го порачувам изданието под реден број: \_\_\_\_\_  
во \_\_\_\_\_ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефонс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: \_\_\_\_\_ Место: \_\_\_\_\_  
ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, тел./факс \_\_\_\_\_

Во \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2008 година.

(М.П.)

Потпис на порачателот



www.slvesnik.com.mk  
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.  
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламија 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2008133